

1.	Наслов на наставниот предмет	ОСНОВИ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА			
2.	Код	МЛД-323			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за инженер по медицинско лабораториска дијагностика			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ – Медицински факултет			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Трета/VI	7.	Број на ЕКТС кредити	5
8.	Наставник	<p><i>Раководител:</i> Проф. Др. Љубица Георгиевска-Исмаил <i>Теоретска настава:</i> Проф. д-р. Љубица Георгиевска-Исмаил Проф. д-р. Биљана Јанеска Проф. д-р Марија Вавлукис Проф. д-р Катерина Тошеска-Трајковска <i>Практична настава:</i> Проф. д-р Марија Вавлукис Проф. д-р Катерина Тошеска-Трајковска Доц. д-р Лидија Попоска Доц. д-р Ирена Алексиевска-Папестиев Насл. вон. проф. д-р Жанина Переовска Насл. доц. д-р Валентина Андова </p>			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за упис во трета година			
10.	Цели на предметната програма е запознавање со:	<ul style="list-style-type: none"> • Суштината и значењето на научното истражување и принципите на научниот метод • Компонентите на истражувачкиот процес и нивно разбирање • Медицината базирана на докази и нејзината примена • Изнаogaње на извори за научно-истражувачки проект и стекнување основни знаења за критички осврт кон нив • Основните принципи на истражувачката етика, тимската работа и значењето на авторството • Основните постапки и правила за подготвока, објавување и/или презентација на резултатите од научното истражување 			
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава (10 часа)	<p>• Вовед во предметот, обврски, очекувања. Наука и научен метод-што е тоа, историјат, значење и принципи</p> <p>• Терминологија во наука, типови на докази, силина на препораки</p> <p>• Дизајн на научно-истражувачки проект</p> <p>• Медицина базирана на докази и нејзината примена</p> <p>• Користење на биомедицински бази на податоци</p> <p>• Етика во научно-истражувачка работа и одговорно однесување во науката</p> <p>• Градба на научен труд и подготвока за објавување, стил, јазик и презентација</p> <p>• Критичка оцена на делови на научен труд</p> <p>Вежби (18 часа)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вежба 1. Како се одбира тема за научно-истражувачка работа, пребарување на извори на интернет по клучни зборови, формирање на хипотеза - Вежба 2. Планирање и организирање на научно-истражување- вежбање на зададена тема со посебен осврт кон материјал и методи - Вежба 3. Етика во наука- панел дискусија по дадени примери (плагијаторство, конфликт на интерес, заштита на авторски права) - Вежба 4. Делови на труд: Критички осврт на деловите на трудот (наслов, дизајн, материјал и методи, резултати, дискусија, заклучок) - Вежба 5. Цитирање на литература, презентација на труд на зададен материјал 			

12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, панел дискусији					
13.	Вкупен расположив фонд на време		100 часови			
14.	Распределба на расположивото време					
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	10 часа (+ 2 часа испити)		
		15.2.	Вежби, Семинари	18 часа		
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	70		
		16.2.	Самостојни задачи			
		16.3.	Домашно учење			
17.	Начин на оценување					
				бодови		
17.1	Континуирани проверки		Мини-квизови после практичната настава-вкупно 5 (за секој точен одговор се добива по 1,5 бод)			
				мин.-макс. 23 - 38		
17.2	Завршен испит		Писмено: мин.-макс. 27 - 45 (30 прашања:за секој точен одговор се добива по 1,5 бод. Минимум 60% точни одговори)			
17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)		Постојат бонус бодови за изработка на проектна задача/јавно презентирана за оние кои се пријавиле на почеток на настава (5 бодови)			
17.4	Активно учество		мин.-макс. Теоретска настава*: 4 - 6 Практична настава присуство*: 4 - 6 * Присуство на мин. 70% часови= 4 Присуство на мин. 80% часови= 5 Присуство на мин. > 90% часови= 6			
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) F		
		од 60 до 68 бода		6 (шест) E		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) D		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) C		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) B		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) A		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности и проверки.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски, по потреба англиски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Студентска анонимна евалуација за предметот и за сите наставници кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература					
		Задолжителна литература				
	22.1.	1.	Авторизирани предавања од наставниците-изведувачи на наставната програма (учебник во подготовкa)			
	22.2.	Дополнителна литература				
		1.	Панкова В. Науката како занает. Филозофски факултет, УКИМ, 2003			
		2.	Марушиќ М и сор. Вовед во научна работа во медицината. Скопје:Култура, 2003			
		3.	Спирошки ЖМ. Научниот труд- да се напише и објави. Скопје:Институт за имунобиологија и хумана генетика, 2002			